



Врз основа на член 4 од Одлуката за утврдување на надоместок на штета предизвикана од каснување на бездомни кучиња („Службен гласник на Град Скопје“ бр. 5/22) и член 4 став 4 од Правилникот за начинот и постапката на утврдување и исплата на надоместокот на штета предизвикана од каснување од бездомни кучиња, број 08-5213/1 од 04.05.2022 година, Град Скопје објавува:

ЈАВЕН ПОВИК

за избор на надворешни членови и заменици членови на Комисија за постапување по барања за надоместок на штета предизвикана од каснувања од бездомни кучиња на граѓани на подрачјето на Град Скопје

1. Предмет

1.1 Предмет на јавниот повик е избор на надворешни членови и заменици членови на Комисија за постапување по барања за надоместок на штета предизвикана од каснувања од бездомни кучиња на граѓани на подрачјето на Град Скопје (во понатамошниот текст: Комисија), и тоа:

- 1 (еден) член и 1 (еден) заменик член од редот на лиценцирани лекари трауматолози и
- 2 (два) члена и 2 (два) заменици членови од редот на лиценцирани лекари од областа на психијатријата.

1.2 Мандатот на членовите и замениците на членовите на Комисијата е во траење од 1 (една) година.

1.3 На членовите на Комисијата и нивните заменици, им се исплаќа месечен надоместок за учество во работата на Комисијата, на следниот начин:

- На членовите од редот на лиценцирани лекари трауматолози и од редот на лиценцирани лекари од областа на психијатријата, надоместок во висина од 25.000,00 денари, во нето износ;
- На замениците на членовите на Комисијата од редот на лиценцирани лекари трауматолози и од редот на лиценцирани лекари од областа на психијатријата им се исплаќа надоместок во висина на 25.000,00 денари кои се исплаќаат во месеците кога ги заменуваат членовите на Комисијата, поради неприсуство (неучество) на седницата на Комисијата.

2. Услови

2.1 Кандидатите од потточка 1.1 на јавниот повик, треба да ги исполнуваат следните критериуми:

- Да е државјанин на Република Северна Македонија,

- Да поседува важечка лиценца за работа издадена од Лекарска комора на Република Северна Македонија,
- Да има минимум 5 (пет) години работно искуство како лекар специјалист во соодветната област, во согласност со потточката 1.1 од јавниот повик.

2.2 Искуството во третирање на рани и повреди од каснување на кучиња (трауматолози) или искуството во работа (дијагностицирање) со лица кои претрпеле страв и душевна болка од каснување од кучиња (психијатрија), ќе се смета за предност.

3. Начин на пријавување на Јавниот повик

3.1 Лицата кои ги исполнуваат условите од точка 2 на овој повик, потребно е до Град Скопје да достават:

- Валиден документ за лична идентификација (копија),
- Копија од важечка лиценца за работа издадена од Лекарска комора на Република Северна Македонија,
- Доказ дека има минимум 5 години работно искуство како лекар специјалист трауматолог или како лекар специјалист од областа на психијатријата во здравствена установа - потврда од здравствената установа,
- Биографија во која ќе биде наведено професионалното искуство поврзано со третирање на рани и повреди од каснување на кучиња или работа (дијагностицирање) со лица кои претрпеле страв и душевна болка од каснување од кучиња (психијатрија).

4. Начин на спроведување на Јавниот повик

4.1 За спроведување на јавниот повик Градоначалникот на Град Скопје формира Комисија за спроведување на јавниот повик за избор на надворешни членови и заменици членови на Комисија за постапување по барања за надоместок на штета предизвикана од каснувања од бездомни кучиња на граѓани на подрачјето на Град Скопје (во понатамошниот текст: Комисија за спроведување на јавниот повик).

4.2 Комисијата за спроведување на јавниот повик, врз основа на поднесените документи на лицата кои аплицирале ќе поднесе предлог за избор на членови и заменици членови во Комисијата до Градоначалникот на Град Скопје.

4.3 Доколку има потреба Комисијата за спроведување на јавниот повик може да ги повика лицата кои се јавиле на јавниот повик на интервју.

4.4 Градоначалникот на Град Скопје на предлог на Комисијата за спроведување на јавниот повик, ќе донесе Решение за формирање на Комисија за постапување по барања за надоместок на штета предизвикана од каснувања од бездомни кучиња на граѓани на подрачјето на Град Скопје.

5. Рок и начин на доставување на пријавите

5.1 Рокот за поднесување на пријавите е до 17.05.2022 година.

5.2 Пријавата со целокупната документација треба да се достави до Град Скопје преку пошта на адреса бул „Илинден“ бр.82, 1000 Скопје или во Архивата на Град Скопје (барака 16), најдоцна до 17.05.2022 година до 15:00 часот, како последен ден од завршувањето на јавниот повик, со назнака: „Јавен повик за избор на Комисија за надоместок на штета предизвикана од каснувања од бездомни кучиња“.

Пријавите се доставуваат во затворен коверт без назначување на субјектот кој ја поднесува пријавата.

Неуредните пријави што не се доставени на начин како што се бара во јавниот повик, односно содржат нецелосни податоци и некомплетна документација, како и тие што нема да бидат доставени во наведениот рок, нема да се разгледуваат.

Прашања за појаснување на јавниот повик лицата заинтересирани за аплицирање може да поставуваат до Сектор за правни работи.

Контакт тел: (02)3297- 348 и (02)3297-259 и е-маил адреса:

Julijana.Bilkova@skopje.gov.mk

ГРАД СКОПЈЕ